



ПОНУДА

Друштво за промет и услуги **НОВА-ГРУП ДОМ ДООЕЛ** Скопје со седиште: Булевар Партизански Одреди бр.37-1/23, населено место Скопје- Центар, застапувано од управителот **Виктор Стојаноски**, ви доставува комплетен спектар на услуги:

1. **Еднократно** чистење,
2. **Тековно** одржување (дневно,неделно,месечно),
3. **Генерално** (детално и темелно чистење на просторот, најчесто со екипа од неколку извршители),
4. **Парциално** (чистење на посебни делови, гарнитура,теписони, прозорци, итн.)

Услуги достапни во еднократно, тековно и генерално чистење

- проветрување на просторот;
- собирање пајажина;
- празнење на корпи со отпадоци;
- бришење прашина од работни бироа, маси, полици и други рамни површини;
- правосмукање, метење и влажно полирање подови;
- бришење на рамки на прозорци и врати
- бришење на влезни и внатрешни врати
- бришење и миење на стаклени површини

- бришење на клима уреди;
- бришење на лустери и лампи (без отстранување);
- бришење прекинувачи и штекери;
- бришење прашина од компјутери, принтер, телефони и останата опрема;
- дезинфекција на телефони;
- бришење кујнски елементи (површински);
- бришење на бела техника во кујната (површински);
- чистење и дезинфекција на садоперот и кујнски површини;
- бришење и полирање на огледала во тоалети;
- бришење и дезинфекција на кади, туш кабини, ВЦ шољи, бидеа и мијалници;
- бришење, дезинфекција и полирање на сите батерии и славини во тоалети;

Услуги достапни со дополнителен надомест во еднократно, тековно и генерално чистење

- машинско чистење подови и тапациран мебел;
- рачно миење растенија;
- рачно бришење украси;
- бришење на плакарите и ормари од внатрешна страна;
- миење садови;
- чистење на внатрешноста на фрижидерот;
- чистење на внатрешноста на шпоретот, микробранова и тостер;
- поставување на дозатори за тоалетна хартија, хартија за раце и сапун;
- поставување на диспензери – освежувачи на воздух;

Користиме професионални машини за чистење лало и најсовремен соодветен алат со кој максимално го зголемуваме продуктивното работење.

1. Професионална машина за тврди и меки подови

Kärcher BR 30/4 Adv(<http://www.karcher.com>)

2. – Професионална правосмукалка и хидросмукалка за суво и мокро чистење од брендот **Kärcher**

Kärcher NT 35.1 AP(<http://www.karcher.com>)

3. – Професионална машина (правосмукалка) за хемиско чистење и парочистач

Kärcher SE 4001(<http://www.karcher.com>)

Чистењето секогаш се почнува од плафонот и се чисти кон подовите, по редослед горе па долу. По тој редослед се чистат сите простории со сите предмети (мебел и др. инвентар) во нив, во склоп со нив се чистат и прозорците па потоа вратите. Исто така се врши чистење на кујнските и санитарните елементи во кујната и тоалетот а како последна постапка е чистењето на сите подови и исфрлање на сметот.

Кој ги извршува нашите услуги?

Квалификувани хигиеничарки, обучени за чистење во деловни објекти, подобни од аспект на доверливост, брзина и квалитет на работење. Истите се флексибилни и прилагодливи на работни навики во фирмата почитувајќи ги нормите за професионален пристап и однос при извршување на услугите.

За чистење на разни специфични позиции потребна е специјална опрема, машини, средства-хемија, технологија, обученост како и мобилност, со што ние располагаме. Ја задоволуваме потребата на домаќинствата, компаниите и институциите да се посветат на својата основна дејност, со тоа што ги превземаме несештинските дејности како што е одржување хигиена и ги извршуваме професионално и одговорно.

За дополнителни информации и појаснувања, Ве молиме, контактирајте нè на телефонските броеви:

1. 071 206 469
2. 078 393 769
3. 070 825 715

Се надеваме дека понудата излегува во пресрет на вашите барања и ги задоволува вашите потреби. Доколку е така, веднаш контактирајте не.

Со Почит:

НОВА-ГРУП ДОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
nova.grup@yahoo.com

Овластено лице за потпишување:

Виктор Стојаноски

